

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

МЕЃУПЕРИОДСКИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 30 септември 2024,
со извештај на независниот ревизор

ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ
за годината завршена на 30 септември 2024,
со извештај на независниот ревизор

СОДРЖИНА

	<u>Страна</u>
ИЗВЕШТАЈ НА РЕВИЗОРИТЕ	3 - 4
БИЛАНС НА УСПЕХ	5
ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	6
ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА	7
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА	8
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК	9
БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ	10 - 29

Додатици

Додаток 1- Годишна сметка

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До Управителот на СВОД МАСТЕР Доо, Скопје

Ние извршивме проверка на приложениот извештај за финансиска состојба на СВОД МАСТЕР Доо, Скопје (во понатамошниот текст “Друштвото”) на 30 септември 2024 година, како и на поврзаниот билансот на успех, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за периодот од шест месеци, што заврши тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Раководството на СВОД МАСТЕР Доо, Скопје е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие меѓупериодски финансиски извештаи, во согласност со Меѓународниот Сметководствен Стандард 34 “Меѓупериодско финансиско известување” што е прифатен и објавен во Република Македонија. Наша одговорност е да издадеме заклучок за овие меѓупериодски финансиски извештаи врз основа на нашата проверка.

Делокруг на проверката

Ние ја извршивме проверката во согласност со Меѓународниот стандард за ангажман за проверка 2410 “Проверка на Меѓупериодични финансиски информации” спроведена од независниот ревизор на ентитетот. Проверката на меѓупериодските финансиски информации е составена од спроведување на распрашување, примарно на лицата кои се одговорни за финансиски и сметководствени прашања, и примена на аналитички и останати постапки за проверка. Проверката суштински е со помал делокруг од ревизијата извршена во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија и соодветно не овозможува уверување дека ние ќе бидеме запознаени со сите значајни прашања кои се идентификваат со ревизијата. Соодветно, ние нема да издадеме ревизорско мислење.

Заклучок

Врз основа на нашата проверка не забележавме ништо што причинува да веруваме дека приложените меѓупериодични финансиските извештаи не даваат вистинска и објективна слика за финансиската состојба на СВОД МАСТЕР Доо, Скопје на 30 септември 2024 година, како и неговиот финансиски резултат и парични текови за периодот од девет месеци кој тогаш завршува во согласност со Меѓународниот Сметководствен Стандард 34 што е прифатен и објавен во Република Македонија.

Нагласок врз одредени прашања

Како што е презентирано во Белешката 2.3 кон придружните финансиските извештаи, Друштвото искажа загуба од своето работење за периодот 01.01 – 30.09. 2024 година во износ од 6.849 илјади денари (2023: 9.116 илјади денари) и на датумот на известување акумулираната загуба изнесува 52.823 илјади денари (2023: 45.976 илјади денари), додека пак тековните обврски ги надминуваат тековните средства во износ од 7.439 илјади денари. Овие показатели укажуваат на постоење материјална неизвесност која што може да наметне значајно сомневање за способноста на Друштвото да продолжи врз основа на претпоставката за континуитет.

Способноста на Друштвото да продолжи со своите деловни активности во иднина зависи пред се од можноста за изнаоѓање на континуирани извори на финансирање. Раководството на Друштвото оценува дека претпоставката за континуитет применет при подготовка на овие финансиски извештаи е соодветна имајќи ги ефектите од извршеното зголемување на износот на основната главнина на Друштвото во текот на 2024 година.

Скопје, 28 октомври 2024 година

Овластен ревизор

Ивана Атанасовска



Расел Бедфорд Атанасовски
Доо Скопје

Управител

Борислав Атанасовски



СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БИЛАНС НА УСПЕХ за годината завршена на 30 септември 2024 година

во илјади денари	Белешки	30.09.2024	2023
Приходи од продажба	7	7.355	11.694
Останати деловни приходи	8	10.031	22.033
Употребени сировини и помошни материј.	9	-167	-85
Плати и надоместоци од плати		-5.633	-7.255
Амортизација	13	-7.457	-15.247
Набавна вредност на трговски стоки		-	-
Останати деловни расходи	10	-10.780	-19.935
Загуба од редовно работење		-6.652	-8.795
Финансиски приходи	11	-	-
Финансиски расходи	12	-196	-321
Загуба пред оданочување		-6.849	-9.116
Данок од добивка	13		
Нето загуба		-6.849	-9.116

Управител

Дарко Перушески



Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за годината завршена на 30 септември 2024 година

во илјади денари	Белешки	30.09.2024	2023
Нето загуба за периодот		-6.849	-9.116
Друга сеопфатна добивка:			
Нереализирани добивки (загуби) од вложувања расположливи за продажба		-	-
Вкупна друга сеопфатна добивка			
ВКУПНА СЕОПФАТНА ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ		-6.849	-9.116

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА за годината завршена на 30 септември 2024 година

во илјади денари	Белешки	30.09.2024	2023
СРЕДСТВА			
Недвижности, постројки и опрема	14	429	781
Нематеријални средства	14	8.323	9.334
Вкупно долгорочни средства		8.752	10.115
Залихи	15	-	-
Побарувања од купувачи	16	1.582	4.972
Побарувања за дадени аванси	17	28	28
Останати краткорочни побарувања	18	22	-
Парични средства	19	18	26
Вкупно тековни средства		1.650	5.025
ВКУПНО СРЕДСТВА		10.402	15.140
КАПИТАЛ И ОБВРСКИ			
Удели		54.136	11.505
Акумулирана загуба/добивка		-52.823	-45.974
Траен капитал		1.313	-34.469
Обврски према добавувачи	20	4.110	10.838
Останати краткорочни обврски	21	1.594	681
Обврски по краткорочни кредити	22	3.385	38.091
Вкупно тековни обврски		9.089	49.609
ВКУПНО КАПИТАЛ И ОБВРСКИ		10.402	15.140

Управител

Дарко Перушески



Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ НА ГЛАВНИНАТА за годината завршена на 30 септември 2024 година

во илјади денари	Удели	Останати резерви	Акумулир. добив./заг.	Вкупно
Состојба 1.01.2024	11.505		-45.974	-34.469
Сеофатна добивка				
Загуба 30.09.2024 година	-		-6.849	-6.849
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност				
Вкупна софатна добивка	-		-6.849	-6.849
Трансакции со сопствениците				
Зголемување на основачки влог	42.631			42.631
Состојба на 30.09.2024	11.505		-52.823	1.313

во илјади денари	Удели	Останати резерви	Акумулир. добив./заг.	Вкупно
Состојба 1.01.2023	2.460		-36.859	-34.399
Сеофатна добивка				
Загуба 2023 година	-		-9.116	-9.116
Усогласување на вложувања расположливи за продажба до нивната пазрна вредност				
Вкупна софатна добивка	-		-9.116	-9.116
Трансакции со сопствениците				
Зголемување на основачки влог	9.045			9.045
Состојба на 31.12.2023	2.460		-45.974	-34.469

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИОТ ТЕК за годината завршена на 30 септември 2024 година

во илјади денари

30.09.2024

Парични текови од оперативни активности

Нето добивка	-6.849
Амортизација	7.457
Побарувања од купувачи	3.390
Побарувања за аванси	-
Останати побарувања	-22
Залихи	-
Обврски према добавувачи	-6.728
Останати тековни обврски	913
Нето парични текови од оперативни активности	-1.838

Парични текови од инвестициони активности

Нематеријални средства	-6.081
Нови набавки	-13
Расход/продажба	-
Нето парични текови од инвестициони активности	-6.095

Парични текови од финансиски активности

Обврски по краткорочни кредити	-34.706
Зголемување на основачки влог	42.631
Нето парични текови од финансиски активности	7.925

Нето намалување на паричните средства	-8
--	-----------

Парични средства на почеток од годината	26
--	-----------

Парични средства на крајот од годината	18
---	-----------

Белешките се составен дел на
овие финансиски извештаи

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

1. ОПШТО

Друштвото за трговија и маркетинг СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје (во понатамошниот текст Друштвото) основано е и работи во Република Северна Македонија. Основна дејност на Друштвото која одговара на шифрата 59.13 – Дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма.

Основната главнина на Друштвото изнесува 54.136 илјади денари.

На 30 септември 2024 година Друштвото имало 10 вработени (2023:11) вработени.

Седиштето на Друштвото е во Скопје на улица “Јуриј Гагарин” бр 31Б-2/3 Скопје –Карпош, Карпош.

2. ОСНОВИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ НА МАЃУПЕРИОДСКИ ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Прописи

Меѓупериодските финансиски извештаи на СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје е изготвени во согласност со Меѓународните Сметководствени Стандарди (МСС) и Меѓународните Стандарди за Финансиско Известување (МСФИ), освен за споредбени податоци на извештајот за парични текови, објавени во Република Северна Македонија во Правилникот за водење сметководство во Службен Весник на РСМ бр.159/2009 применливи од 1 јануари 2010 година.

Меѓупериодските финансиските извештаи се прикажани во илјади денари, освен ако не е поинаку наведено.

2.2. Основни сметководствени методи

Меѓупериодските финансиските извештаи се подготвени врз основа на методот на набавна вредност.

2.3. Континуитет во работењето

Меѓупериодските финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето. Тоа значи дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.4. Користење на сметководствени проценки и расудувања

При подготвувањето на меѓупериодските финансиските извештаи Друштвото применува одредени сметководствени проценки. Некои ставки во финансиските извештаи се проценуваат затоа што неможат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања што се засновани на последни расположливи информации.

Сметководствени проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на материјалните и нематеријалните средства, објективната вредност на побарувањата, односно нивната наплатливост, објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба и други ставки.

Во текот на периодите одредени проценки може да се ревидираат доколку се случат промени во околностите што биле основа за проценката, како резултат на нови информации или последователни случувања.

3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ

Основните сметководствени политики применети при изготвување на меѓупериодските финансиските извештаи за 30.09.2024 година се прикажани во понатамошниот текст.

3.1. Политика на евидентирање на приходите

Друштвото евидентира приходи од продажба и извршени услуги кои ги врши во моментот на нивното извршување за потребите на своите клиенти. Приходите се евидентираат со примена на принципот на фактичност на настаните, односно во моментот на нивното настанување.

3.2. Приходи од камати

Каматите настанати по основ на побарувања од деловните односи и пласмани се искажуваат како приходи од камати. Приходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

3.3. Камати како расход

Каматите настанати по основ на финансиски обврски, како и по основ на обврски од деловните односи се искажуваат како расходи од камати. Расходите од камати се признаваат на пресметковна основа за периодот за кој се однесуваат.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.4. Приходи по основ на финансиски вложувања

Приходите по основ на вложените средства во акции на банки, други финансиски организации и во трговски друштва се искажуваат во билансот на успехот како приходи во рамките на останатите оперативни приходи.

3.5. Тековно и инвестиционо одржување

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување на основните средства се надоместуваат од приходот на пресметковниот период кога ќе настанат. Реконструкциите и адаптациите со кои се менува капацитетот или намената на основните средства се книжат како зголемување на вредноста на основните средства.

3.6. Недвижности, постројки и опрема(НПО)

Набавките на недвижностите, постројките и опремата во текот на годината се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност на НПО се состои од фактурната вредност на набавените НПО зголемена за сите трошоци настанати до нивното ставање во употреба. Во согласност со прописите кои порано се применуваа во Република Северна Македонија, НПО се ревалоризирани на крајот на годината. Ревалоризацијата се вршеше на набавната или претходно ревалоризираната вредност на средствата и на исправката на вредноста со примена на официјални коефициенти за ревалоризација.

Недвижностите, постројките и опремата се поделени во групи, односно подгрупи по кои се врши пресметка на амортизацијата до нивниот целосен отпис.

Позитивната разлика настаната при продажба на НПО се книжи во корист на капитална добивка, а негативната разлика се книжи на товар на капитална загуба. Неотпишаната вредност на продадени и расходуван НПО се книжи на товар на останатите оперативни расходи.

3.7. Амортизација

Набавната вредност на недвижностите, постројките и опремата се амортизира во еднакви годишни износи во текот на предвидениот век на употреба на основните средства.

Стапките што се применуваат за амортизација на основните средства што ги поседува СВОД МАСТЕР ДОО – Скопје се како што следи:

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Опрема

25%

Амортизација не се пресметува за ставките: земјиште, инвестиции во тек и уметнички слики. Горенаведените стапки на амортизација не се разликуваат од пропишаните стапки за амортизација за даночни цели.

3.8. Оштетување (обезвреднување) на нефинансиските средства

Недвижностите, постројките и опремата се проверуваат од можни обезвреднувања секогаш кога постојат услови кои укажуваат дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност. Загуба од оштетување (обезвреднување) се евидентира за износот за кој сегашната вредност ја надминува надоместувачката вредност на средството. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната цена на средството и неговата употребна вредност. Нето продажната цена е износ што се добива од продажба на средството во трансакција помеѓу добро известени субјекти. Употребната вредност е сегашна вредност на проценетите идни готовински приливи што се очекува да произлезат од континуираната употреба на средствата и од нивното отуѓување на крајот од употребниот век. Надоместувачкиот износ се проценува за поедначните средства или доколку тоа не е можно за целата група на средства која генерира готовински прилив.

3.9. Залихи

Залихите на материјали и резервни делови ситниот инвентар и трговските стоки се искажуваат по набавни цени, заедно со трошоците за нивна набавка додека производството во тек и готовите производи се искажуваат по производна цена на чинење, во која се вклучуваат трошоците на производство.

Ситниот инвентар се отпишува во целост при ставањето во употреба.

3.10. Побарувања од купувачи

Побарувањата од купувачи ги опфаќаат сите побарувања за испорачаните услуги и стоки, намалени за исправката на вредност за ненаплатливите побарувања. Исправка на вредноста на побарувањата од купувачи се врши кога постојат објективни докази дека побарувањето не може да се наплати. Индикатори кои се користат при проценката на наплатливоста на побарувањата од купувачи се: инсолвентност на купувачите, значително доцнење на наплатата, како и стечај или ликвидација на купувачите. Последователната наплата на претходно отпишаните износи на побарувања се признава во рамките на останатите оперативни приходи.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.11. Парични средства

Паричните средства се состојат од денарска и девизна готовина во благајна, парични средства на жиро - сметките во деловни банки, девизни сметки во деловните банки и други парични средства.

3.12. Пресметка на странските средства за плаќање и сметководствен третман на курсните разлики

Побарувањата и обврските во странски средства за плаќање се искажуваат во денарска противвредност по средниот официјален курс што го објавува Народната банка на Република Северна Македонија на денот на билансот на состојбата.

Позитивните и негативните курсни разлики кои настануваат при искажувањето на побарувањата, обврските и кредитите од странски средства за плаќање во нивна денарска противвредност, како и курсните разлики што настануваат во текот на годината по основ на продажба и набавка на стоки, се искажуваат во билансот на успехот како дел од останатите оперативни приходи, односно од останатите оперативни расходи.

3.13. Капитал, сопствени акции, резерви и акумулирани добивки

Основна главнина

Основната главнина се состои од удел. Уделот претставува номинална вредност на сопственикот на удел.

Законски резерви

Законските резерви ги сочинуваат резервите формирани со распределба на дел од нето добивката на Друштвото. Овие резерви можат да бидат употребени за покривање на искажана загуба во работењето на Друштвото.

Акумулирана добивка

Акумулираната добивка ги вклучува нераспределената добивка од претходните години, како и добивката по оданочување од тековната година.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.14. Обврски спрема добавувачи

Обврските спрема добавувачите се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Обврските спрема добавувачите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност со одобрување на останатите оперативни приходи.

3.15. Обврски по кредити

Обврските по кредити се состојат од обврски по краткорочни кредити и се искажуваат според нивната номинална вредност. Кредитите и заемите од банки иницијално се мерени според примените износи (номинална вредност). Последователно истите се вреднуваат според амортизиран набавна вредност врз основа на ефективна каматна стапка.

3.16. Данок на добивка

Ако правното лице оствари добивка пред одданочување има обврска да плаќа данок од добивка. Добивката пред одданочување утврдена според одредбите од Законот за данок од добивка, се корегира за одредени приходи, расходи и инвестиции.

Стапката на данокот на добивка во Република Северна Македонија изнесува 10% (10% и во 2023 година).

3.17. Користи за вработените

Придонеси за пензиско осигурување

Друштвото во текот на своето нормално работење врши исплати во корист на своите вработени за пензиско осигурување, здравствено осигурување, вработување и персонален данок на доход во согласност со важечките законски стапки во текот на годината. Основицата за пресметка на придонесите претставува бруто платата. Друштвото плаќа придонес за пензиско осигурување во првиот и вториот пензиски столб, односно во Државниот пензиски фонд, а дел и во приватни пензиски фондови. Не постојат дополнителни обврски во врска со овие пензиски планови.

Обврски при пензионирање

Друштвото, во согласност со домашните законски прописи, на вработените што се пензионираат им исплаќа надомест во износ на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на пензионирањето. Друштвото нема направено резервирање за ова право на вработените затоа што се смета дека износот е нематеријален за финансиските извештаи.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

3.18. Резервирања

Резервирања се признаваат и пресметуваат кога Друштвото има правна обврска или обврска која произлегува од договор како резултат на минат настан и кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства со цел да се подмири обврската и кога може да се направи разумна проценка на износот. Резервирањата се проверуваат на секој датум на билансирање и се корегираат цо цел да се усогласат со најдобрата тековна проценка.

3.19. Неизвесни обврски и неизвесни средства

Неизвесна обврска е можна обврска што произлегува од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски само се обелоденуваат во финансиските извештаи.

Неизвесни средства се можни средства што произлегуваат од минати настани, а чие постоење ќе биде потврдено со случување или неслучување на еден или повеќе неизвесни идни настани што не се под контрола на Друштвото. Неизвесните средства се признаваат ако приливот на економски користи е веројатен.

4. УПРАВУВАЊЕ СО ФИНАНСИСКИ РИЗИК

Во своето работење Друштвото е изложено на повеќе видови на финансиски ризици како што се пазарниот ризик (ризик од промена на девизните курсеви и ризик од промена на цените) кредитниот ризик, ризикот од промена на каматните стапки и ризикот од неликвидност. За управување со финансиските ризици е надлежен Управителот. Основата на управувањето со финансискиот ризик се состои во изнаоѓање начини за навремено минимизирање на потенцијалните негативни ефекти.

4.1. Пазарен ризик

Ризик од промени на девизниот курс

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје во своето работење стапува во меѓународни трансакции заради набавка на стоки и услуги. Овие набавки се искажани во странски валути.

Друштвото не користи соодветни финансиски инструменти за да го намали овој ризик, бидејќи вакви инструменти не се во примена во Република Северна Македонија. Поради тоа, Друштвото е изложено на ризик поврзан со можните флукутации на курсевите на странските валути.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Ризик од промени на цените

Друштвото не е изложено на ризик од промена на пазарните цени на вложувањата расположливи за продажба, затоа што СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје нема вложувања расположливи за продажба.

4.2. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај купувачите на неговите производи да не можат да ги извршат своите обврски спрема Друштвото.

Побарувањата од купувачите вклучуваат побарувања од поголем број купувачи со умерени салда, што претставува спроведување на политиката на дисперзија на побарувањата на поголем број купувачи со цел да се избегне зависноста од мал број на купувачи.

4.3. Ризик од промени на каматните стапки

Друштвото е изложено на ризик од промени на каматните стапки кога користи кредити и кога има депонирани средства во банки. Обврските по кредити вообичаено се отплатуваат по променливи каматни стапки. Депозитите вложени во банки исто така се подложни на промени на каматните стапки зависни од движењата на финансиските пазари. Ова го изложува Друштвото на можен ризик од промени на каматните стапки.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје нема посебна политика за намалување на каматниот ризик и истиот го регулира преку директни преговори со банките.

4.4. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба со паричните средства навремено да ги плаќа обврските спрема доверителите и кредиторите.

Друштвото нема ликвидносни проблеми во работењето затоа што води политика на навремено обезбедување на потребните парични средства за плаќање на доспеаните обврски.

4.5 Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија даночните власти можат во период од 5 години од датумот на поднесениот даночен извештај да извршат контрола и да утврдат дополнителни даночни обврски и казни. Во случај на даночна евазија или даночна измама периодот на застареност може да изнесува до 10 години. Раководството на Друштвото нема сознанија за околности кои би можеле да доведат до значајни материјални даночни обврски, освен оние евидентирани во финансиските извештаи.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

5. Утврдување на објективна вредност

Друштвото располага со финансиски средства и обврски кои ги вклучуваат побарувањата од купувачи, вложувањата расположливи за продажба, обврските кон добавувачи, обврските по кредити, како и нефинансиски средства за кои голем број на сметководствени политики и обелоденувања бараат утврдување на нивната објективна вредност. Објективната вредност на финансиските средства и обврски е приближна на нивната сметководствена вредност со оглед на фактот дека истите имаат релативно кратка доспеаност во рок од максимум до една година од датумот на билансот на состојба, со исклучок на вложувањата расположливи за продажба кои имаат карактер на долгорочни средства и за кои објективната вредност е утврдена врз основа на последната пазарна цена на истите на датумот на билансот на состојба.

6. Финансиски инструменти

6.1. Ризик од финансирање

Друштвото управува со капиталот за да се обезбеди дека ќе продолжи да работи и во иднина според принципот на континуитет, преку настојување да постигне оптимален баланс помеѓу долговите и вкупната главнина.

Структурата на капиталот на Друштвото се состои од уплатен капитал, законски резерви, ревалоризациони резерви, резерви за инвестиции и акумулирана добивка.

Показател на задолженост

Раководството ја следи структурата на изворите на финансирање на Друштвото на годишна основа. Овој показател се пресметува како однос меѓу нето обврските и вкупниот капитал. Управителот на СВОД МАСТЕР ДОО - Скопје врши редовно следење на кредитната задолженост.

Показателот на задолженост на 30 септември 2024 и 2023 година е како што следи:

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	<u>30.09.2024</u>	<u>2023</u>
Обврски по кредити	3.385	38.091
Парични средства	<u>-18</u>	<u>-26</u>
Нето обврски по кредити	3.367	38.065
Капитал и резерви	1.313	-34.469
% на кредитна задолженост	<u>256,44%</u>	<u>-110,43%</u>

СВОД МАСТЕР ДОО Скопје е кредитно задолжено.

6.2. Значајни сметководствени политики поврзани со финансиските инструменти

Деталите поврзани со значајните сметководствени политики и методи, како и критериумите и основите за признавање на приходите и трошоците за сите класи на финансиските средства и финансиски обврски се обелоденети во Белешката 3 кон овие финансиски извештаи.

6.3 Категории на финансиски инструменти

во илјади денари	<u>30.09.2024</u>	<u>2023</u>
Финансиски средства		
Парични средства	18	26
Побарувања од купувачи	1.582	4.972
Побарувања за аванси	28	28
Останати побарувања и АВР	<u>22</u>	<u>-</u>
	<u>1.650</u>	<u>5.025</u>
Финансиски обврски		
Обврски спрема добавувачи	4.110	10.838
Останати тековни обврски	1.594	681
Обврски по краткорочни кредити	<u>3.385</u>	<u>38.091</u>
	<u>9.089</u>	<u>49.609</u>

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

6.4. Цели на управување со финансиските ризици

Финансиските ризици го вклучуваат пазарниот ризик (девизен ризик и каматен ризик), кредитен ризик и ликвидносниот ризик. Финансиските ризици се следат на временска основа и се избегнуваат првенствено преку намалување на изложеноста на Друштвото на овие ризици. Друштвото не користи специјални финансиски инструменти за да ги избегне овие ризици затоа што ваквите инструменти не се во широка употреба на Република Северна Македонија.

6.5. Пазарен ризик

Во текот на своето работење Друштвото е изложено првенствено на финансиските ризици од промена на курсот на странски валути и каматни стапки.

во илјади денари	Средства		Обврски	
	30.09.2024	2023	30.09.2024	2023
ЕУР	-	-	1.415	2.898
УСД	-	-	-	-
	-	-	1.415	2.898

Друштвото е изложено во најголем дел на еврото. Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување на македонскиот денар за 10% во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалување на добивката за соодветниот период.

во илјади денари	Зголемување 10%		Намалување 10%	
	30.09.2024	2023	30.09.2024	2023
ЕУР	-142	-290	142	290
УСД	-	-	-	-
	-142	-290	142	290

6.6. Управување со каматниот ризик

Друштвото се изложува на ризик од промени на каматни стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски на крајот од годините е како што следи:

во илјади денари	<u>30.09.2024</u>	<u>2023</u>
Финансиски средства		
<i>Некамајџоносни</i>		
Парични средства	18	26
Побарувања од купувачи	1.582	4.972
Побарувања за аванси	28	28
Останати побарувања и АВР	<u>22</u>	<u>-</u>
	1.650	5.025
<i>Камајџоносни</i>		
Долгорочни кредити (побарувања)	<u>-</u>	<u>-</u>
	1.650	5.025
Финансиски обврски		
<i>Некамајџоносни</i>		
Обврски спрема добавувачи	4.110	10.838
Останати тековни обврски	<u>1.594</u>	<u>681</u>
	5.704	11.519
<i>Камајџоносни</i>		
Кредити	<u>3.385</u>	<u>38.091</u>

Анализа на сензитивноста на камајџиниите стапки

Анализата на сензитивноста е одредена врз основа на изложеноста на Друштвото на промена на каматните стапки на финансиските инструменти на крајот на периодот на известување. За финансиските инструменти со варијабилни каматни стапки, анализата е подготвена под претпоставка дека износите на крајот на годината биле непроменети во текот на годината.

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за два процентен поен на каматните стапки на дадените депозити и неотплатените кредити. Анализата е направена на салдата на депозити и неотплатени кредити на датумот на извештајот на финансиска состојба. Позитивните износи се зголемување на добивката, а негативните се намалувања на добивката за соодветниот период.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Зголемување		Намалување	
	30.09.2024	2023	30.09.2024	2023
Дадени депозити	-	-	-	-
Земени кредити	68	762	-68	-762
	<u>68</u>	<u>762</u>	<u>-68</u>	<u>-762</u>

6.7. Ризик од ликвидност

Следната табела дава приказ на роковите за плаќање на финансиските обврски на Друштвото со состојба на 30 септември 2024 и 2023 година.

30.09.2024 година

во илјади денари	1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Обврски спрема добавувачи	3.957	-	-	153	4.110
Обврски по кредити	-	3.385	-	-	3.385
Останати обврски	1.594	-	-	-	1.594
	<u>5.552</u>	<u>3.385</u>	<u>-</u>	<u>153</u>	<u>9.089</u>

31.12.2023 година

во илјади денари	1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Обврски спрема добавувачи	10.838	-	-	-	10.838
Обврски по кредити	38.091	-	-	-	38.091
Останати обврски	681	-	-	-	681
	<u>49.609</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>49.609</u>

Следната табела ја дава структурата на финансиските средства на Друштвото со состојба на 30 септември 2024 и 2023 година.

30.09.2024 година

во илјади денари	1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	18	-	-	-	18
Побарувања од купувачи	1.582	-	-	-	1.582
Побарувања за аванси	28	-	-	-	28
Останати побарувања и АВР	22	-	-	-	22
	<u>1.650</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>1.650</u>

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

31.12.2023 година

во илјади денари	1-3 месец	3-6 месеци	6-12 месеци	Над 12 месеци	Вкупно
Парични средства	26	-	-	-	26
Побарувања од купувачи	4.972	-	-	-	4.972
Побарувања за аванси	28	-	-	-	28
Останати побарувања и АВР	-	-	-	-	0
	<u>5.025</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>5.025</u>

7. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	30.09.2024	2023
Приходи од продажба на домашен пазар	6.435	7.254
Останати приходи	920	4.440
Вкупно	<u>^g 7.355</u>	<u>11.694</u>

8. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

во илјади денари	30.09.2024	2023
Приходи од наплатени отпишани побарувања	-	-
Вишоци	-	-
Приходи од премии, дотации и донации	1.098	13.628
Приходи од наемнини	-	-
Останато	8.933	8.405
Вкупно	<u>10.031</u>	<u>22.033</u>

9. УПОТРЕБЕНИ СУРОВИНИ И ПОМОШНИ МАТЕРИЈАЛИ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Материјали	167	85
Потрошени резервни делови	-	-
Потрошен ситен инвентар	-	-
Вкупно	<u>167</u>	<u>85</u>

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

10. ОСТАНАТИ ДЕЛОВНИ РАСХОДИ

во илјади	30.09.2024	2023
Потрошена енергија	130	355
Трошоци за превоз и поштенски услуги	341	311
Услуги за одржување	39	210
Наемнини - Лизинг	643	729
Трошоци за реклама пропаганда, промоција	-	4.063
Трошоци за репрезентација	392	433
Вредносно усогласување на краткор. побарув.	-	-
Трошоци за осигурување	-	-
Банкарски услуги	78	426
Даноци кои не зависат од резултатот	103	78
Дневници за службени патувања	108	135
Дополнително одобрени попусти	-	3
Останато	8.946	13.192
Вкупно	10.780	19.935

11. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Приходи од камати	-	-
Курсни разлики	-	-
Вкупно	-	-

12. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Камати	173	249
Курсни разлики	23	21
Останато		50
Вкупно	196	321

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

13. ДАНОК ОД ДОБИВКА

	30.09.2024	2023
Тековен данок	-	-
Одложен данок	-	-
	-	-

Усогласувањето на вкупниот данок од добивка според извештајот за сеопфатна добивка за 30.09.2024 и 2023 година е како што следи:

	30.09.2024	2023
Добивка пред оданочување	-	-
Непризнаени расходи за даночни цели од тековна година	-	-
Даночен кредит	-	-
Даночна основица	-	-
Даночна стапка	10%	10%
Пресметан данок од добивка	-	-
Даночно олеснување за дадена донација	-	-
Пресметан данок по намалување	-	-

14. НЕДВИЖНОСТИ, ПОСТРИЈКИ И ОПРЕМА

Ревалоризираната набавна вредност на основните средства и нивната исправка на вредноста на ден 30 септември 2024 година се како што следи:

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	ВКУПНО	Нематерија. средства
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2024	-	1.965	1.965	40.408
Нови набавки	-	13	13	6.081
Отпис	-		0	
Пренос				
Состојба на 30.09.2024	-	1.978	1.978	46.489
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2023	-	1.184	1.184	31074
Амортизација	-	365	365	7092
Расход/продажба	-		0	-
Состојба 30.10.2024	-	1.549	1.549	38.166
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
НА 30.09.2024	-	429	429	8.323

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

во илјади денари	Градежни објекти	Опрема	ВКУПНО	Нематерија. средства
Набавна вредност				
Состојба 1.01.2023	-	1.837	1.837	31.471
Нови набавки	-	129	129	8.937
Отпис	-		0	
Пренос				
Состојба на 31.12.2023	-	1.966	1.966	40.408
Исправка на вредност				
Состојба 1.01.2023	-	720	720	16292
Амортизација	-	465	465	14782
Расход/продажба	-			-
Состојба 31.12.2023	-	1.185	1.185	31.074
СЕГАШНА ВРЕДНОСТ				
НА 31.12.2023	-	781	781	9.334

15. ЗАЛИХИ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Ситен инвентар	129	129
Вредносно согласување на ситен инвентар	-129	-129
Вкупно	-	-

16. ПОБАРУВАЊА ОД КУПУВАЧИ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Побарувања од купувачи во земјата	1.582	4.972
Побарувања од купувачи во странство	-	-
Вкупно	1.582	4.972

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

17. ПОБАРУВАЊА ЗА ДАДЕНИ АВАНСИ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Побарувања за дадени аванси во земјата	28	28
Побарувања за дадени аванси во странство	-	-
Вкупно	28	28

18. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА

во илјади денари	30.09.2024	2023
Останати побарувања од вработените	22	-
Побарувања за даноци	-	-
Останато	-	-
Вкупно	22	-

19. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Жиро сметка	16	16
Благајна	2	10
Девизна сметка	-	-
Вкупно	18	26

20. ОБВРСКИ СПРЕМА ДОБАВУВАЧИ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Обврски спрема добавувачи во земјата	2.695	7.940
Обврски спрема добавувачи во странство	1.415	2.898
Вкупно	4.110	10.838

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

21. ОСТАНАТИ КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Обврски за ДДВ	447	461
Обврски за данок од добива	-	-
Обврски за плата и придонеси од плата	658	-
Обврски за камати	131	220
Останато	360	
Вкупно	1.594	681

22. ОБВРСКИ ПО КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ

во илјади денари	30.09.2024	2023
Комерцијална банка АД Скопје	3.385	5.668
Обврски по заем од правни лица	-	32.423
Вкупно	3.385	38.091

23. ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ

Официалните девизни курсеви користени при прикажување на билансните позиции деноминирани во странска валута, на ден 31 декември се следните:

во денари	30.09.2024	2023
EUR	61,49	61,49
USD	55,11	57,65

24. НЕИЗВЕСНИ И ПРЕВЗЕМЕНИ ОБВРСКИ

Различни правни процедури и побарувања можат да се појават во иднина против Друштвото како резултат на судските спорови и побарувања во редовниот тек на деловните активности. Поврзаните ризици се анализирани од веројатноста за нивна појава. Иако резултатот од оваа проблематика не може секогаш со сигурност да се утврди, Раководството на Друштвото верува дека нема да резултираат во материјално значајни обврски.

СВОД МАСТЕР ДОО, Скопје

БЕЛЕШКИ КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

**25. НАСТАНИ КОИ СЕ СЛУЧИЛЕ ПОСЛЕ ДАТУМОТ НА
СОСТАВУВАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ**

Нема значајни настани кои се случиле и би имале значаен ефект по изготвување на овие финансиските извештаи.

ДОДАТОК 1

ГОДИШНА СМЕТКА

Назив на друштвото
Адреса, седиште и телефон
Адреса за е-пошта
Единствен даночен број

СВОД МАСТЕР ДОО СКОПЈЕ
ул. ЈУРУЈ ГАГАРИН бр. 31Б-2/3 СКОПЈЕ-КАРПОШ
office@svod.mk
4057021553243
БИЛАНС НА СОСТОЈБАТА
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА)
на ден 30/09/2024 година

Ред. Бр	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година 30.09.2024	Претходна година 31.12 2023
1	2	3	4	5	6
1	АКТИВА	1		8,752,020	10,114,563
	A. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)				
2	I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	2		8,323,080	9,333,942
3	Издатоци за развој	3		0	0
4	Концесии, патенти, лиценци, заштитни знаци и слични средства	4		8,323,080	9,333,942
5	Гудвил	5		0	0
6	Аванси за набавка на нематеријални средства	6		0	0
7	Нематеријални средства во подготовка	7		0	0
8	Останати нематеријални средства	8		0	0
9	II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	9		428,940	780,621
10	Недвижности (011+012)	10		0	0
10.a.	Земјиште	11		0	0
10.b.	Градежни објекти	12		0	0
11	Постројки и опрема	13		428,940	780,621
12	Транспортни средства	14		0	0
13	Алат, погонски и канцелариски инвентар и мебел	15		0	0
14	Биолошки средства	16		0	0
15	Аванси за набавка на материјални средства	17		0	0
16	Материјални средства во подготовка	18		0	0
17	Останати материјални средства	19		0	0
18	III. ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ	20		0	0
19	IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	21		0	0
20	Вложувања во подружници	22		0	0
21	Вложувања во придружени друштва и учества во заеднички вложувања	23		0	0
22	Побарувања по дадени долгорочни заеми на поврзани друштва	24		0	0
23	Побарувања по дадени долгорочни заеми	25		0	0
24	Вложувања во долгорочни хартии од вредност	26		0	0
24.a.	Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	27		0	0
24.b.	Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба	28		0	0
24.b.	Вложувања во хартии од вредност според објективната вредност преку добивката или загубата	29		0	0
25	Останати долгорочни финансиски средства	30		0	0
26	V. ДОЛГОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (032+033+034)	31		0	0
27	Побарувања од поврзани друштва	32		0	0
28	Побарувања од купувачи	33		0	0
29	Останати долгорочни побарувања	34		0	0
30	VI. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	35		0	0

31	Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	36		1,650,346	5,025,398
32	І. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	37		0	0
33	Залихи на суровини и материјали	38		0	0
34	Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	39		0	0
35	Залихи на недовршени производи и полупроизводи	40		0	0
36	Залихи на готови производи	41		0	0
37	Залихи на трговски стоки	42		0	0
38	Залихи на биолошки средства	43		0	0
39	ІІ. СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ НАМЕНЕТИ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	44		0	0
40	ІІІ. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	45		1,631,934	4,999,726
41	Побарувања од поврзани друштва	46		0	0
42	Побарувања од купувачи	47		1,581,808	4,971,963
43	Побарувања за дадени аванси на добавувачи	48		27,763	27,763
44	Побарувања од државата по основ на даноци, продонеси, царина, акцизи и останати давачки	49		0	0
45	Побарувања од вработените	50		22,363	0
46	Останати краткорочни побарувања	51		0	0
47	ІV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (046+047+048+049+050+051)	52		0	0
48	Вложувања во хартии од вредност (054+055)	53		0	0
48.а.	Вложувања кои се чуваат до доспевање	54		0	0
48.б.	Вложувања според објективната вредност преку добивката или загубата	55		0	0
49	Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	56		0	0
50	Побарувања по дадени заеми	57		0	0
51	Останати краткорочни финансиски средства	58		0	0
52	V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	59		18,412	25,672
52.а.	Парични средства	60		18,412	25,672
52.б.	Парични еквиваленти	61		0	0
53	VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	62		0	0
54	ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	63		10,402,366	15,139,961
55	В. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	64		0	0
56	ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075+076+077-078)	65		1,312,855	-34,469,485
57	І. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	66		54,136,000	11,505,000
58	ІІ. ПРЕМИИ НА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	67		0	0
59	ІІІ. СОПСТВЕНИ АКЦИИ (-)	68		0	0
60	ІV. ЗАПИШАН, НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ (-)	69		0	0
61	V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	70		0	0
62	XIV. РЕЗЕРВИ (072+073+074)	71		0	0
63	Законски резерви	72		0	0
64	Статутарни резерви	73		0	0
65	Останати резерви	74		0	0
66	XV. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	75		0	0
67	XVI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА (-)	76		45,974,485	36,858,919
68	XVII. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	77		0	0

69	XVIII. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	78		6,848,660	9,115,566
70	XIX. ГЛАВНИНА НА СОПСТВЕНИЦИТЕ НА МАТИЧНОТО ДРУШТВО	79		0	0
71	XX. НЕКОНТРОЛИРАНО УЧЕСТВО	80		0	0
72	B. ОБВРСКИ (082+085+095)	81		9,089,511	49,609,446
73	I. ДОЛГОРОЧНИ РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И ТРОШОЦИ (083+084)	82		0	0
74	Резервирања за пензии, отпремнини и слични обврски кон вработените	83		0	0
75	Останати долгорочни резервирања за ризици и	84		0	0
76	II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	85		0	0
77	Обврски спрема поврзани друштва	86		0	0
78	Обврски спрема добавувачи	87		0	0
79	Обврски за аванси, депозити и кауции	88		0	0
80	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани	89		0	0
81	Обврски по заеми и кредити	90		0	0
82	Обврски по хартии од вредност	91		0	0
83	Останати финансиски обврски	92		0	0
84	Останати долгорочни обврски	93		0	0
85	III. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	94		0	0
86	IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	95		9,089,511	49,609,446
87	Обврски спрема поврзани друштва	96		0	0
88	Обврски спрема добавувачи	97		4,241,043	11,057,382
89	Обврски за аванси, депозити и кауции	98		0	0
90	Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плата	99		206,274	0
91	Обврски кон вработените	100		404,115	0
92	Тековни даночни обврски	101		492,621	461,136
93	Краткорочни резервирања за ризици и трошоци	102		0	0
94	Обврски по заеми и кредити спрема поврзани	103		0	17,119,878
95	Обврски по заеми и кредити	104		3,385,217	20,971,050
96	Обврски по хартии од вредност	105		0	0
97	Обврски по основ на учество во резултатот	106		0	0
98	Останати финансиски обврски	107		0	0
99	Останати краткорочни обврски	108		360,241	0
100	V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	109		0	0
101	VI. ОБВРСКИ ПО ОСНОВ НА НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (ИЛИ ГРУПИ ЗА ОТУГУВАЊЕ) КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	110		0	0
102	ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	111		10,402,366	15,139,961
103	V. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	112		0	0

Лице одговорно за составување на образецот:


Име и презиме

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија:

ЉУПКА АТАНАСОВСКА

105577

Потпис



Име и презиме на законски застапник на друштвото:

СВОД МАСТЕР ДОО СКОПЈЕ
ДАРКО ПЕРУШЕСКИ

Потпис



Во СКОПЈЕ

На ден 30.09.2024

Во СКОПЈЕ

На ден 30.09.2024

Назив на друштвото
Адреса, седиште и телефон
Адреса за е-пошта
Единствен даночен број

СВОД МАСТЕР ДОО СКОПЈЕ
ул. ЈУРУЈ ГАГАРИН бр. 31Б-2/3 СКОПЈЕ-КАРПОШ
office@svod.mk
4057021553243

БИЛАНС НА УСПЕХ
(ИЗВЕШТАЈ ЗА ДОБИВКА ИЛИ ЗАГУБА)
за периодот од 01.01.2024 до 30.09.2024

(во денари)

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година 30.09.2024	Претходна година 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
1	I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+206)	201		17,385,906	33,727,342
2	Приходи од продажба	202		7,354,940	20,099,060
3	Останати приходи	203		10,030,966	13,628,282
4	Промена на вредноста на залихи на готови производи и на				
4.а.	Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	204		0	0
4.б.	Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	205		0	0
5	Капитализирано сопствено производство и услуги	206		0	0
6	II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	207		24,038,218	42,522,392
7	Трошоци за сировини и други материјали	208		297,809	440,123
8	Набавна вредност на продадени стоки	209		0	0
9	Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	210		0	0
10	Услуги со карактер на материјални трошоци	211		5,409,946	8,100,528
11	Останати трошоци од работењето	212		5,131,675	11,252,202
12	Трошоци за вработени (214+215+216+217)	213		5,741,467	7,398,822
12.а.	Плати и надоместоци на плата (нето)	214		3,719,758	4,695,584
12.б.	Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	215		321,876	395,728
12.в.	Придонеси од задолжително социјално осигурување	216		1,571,763	1,979,994
12.г.	Останати трошоци за вработените	217		128,070	327,516
13	Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	218		7,457,250	15,246,837
14	Вредносно усогласување (обезвреднување) на нетековни средства	219		0	0
15	Вредносно усогласување (обезвреднување) на тековни средства	220		0	0
16	Резервирања за трошоци и ризици	221		0	0
17	Останати расходи од работењето	222		71	83,880

18	III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	223		0	0
19	Финансиски приходи од односи со поврзани друштва (225+226+227+228)	224		0	0
19.а.	Приходи од вложувања во поврзани друштва	225		0	0
19.б.	Приходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	226		0	0
19.в.	Приходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	227		0	0
19.г.	Останати финансиски приходи од работење со поврзани друштва	228		0	0
20	Приходи од вложувања во неповрзани друштва	229		0	0
21	Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	230		0	0
22	Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	231		0	0
23	Нереализирани добивки (приходи) од финансиски средства	232		0	0
24	Останати финансиски приходи	233		0	0
25	IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	234		196,348	320,516
26	Финансиски расходи од односи со поврзани друштва (236+237+238)	235		0	49,507
26.а.	Расходи по основ на камати од работење со поврзани друштва	236		0	0
26.б.	Расходи по основ на курсни разлики од работење со поврзани друштва	237		0	0
26.в.	Останати финансиски расходи од поврзани друштва	238		0	49,507
27	Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	239		173,426	249,401
28	Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	240		22,553	21,252
29	Нереализирани загуби (расходи) од финансиски средства	241		0	0
30	Вредносно усогласување на финансиски средства и вложувања	242		0	0
31	Останати финансиски расходи	243		369	356
32	Удел во добивката на придружените друштва	244		0	0
33	Удел во загубата на придружените друштва	245		0	0
34	Добивка од редовното работење (201+ 223+244) – (204-205+207+234+245)	246		0	0
35	Загуба од редовното работење (204-205+207+234+245) – (201+ 223+244)	247		6,848,660	9,115,566
36	Нето добивка од прекинати работења	248		0	0
37	Нето загуба од прекинати работења	249		0	0

38	Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	250		0	0
39	Загуба пред оданочување (247+249) или (247-248)	251		6,848,660	9,115,566
40	Данок на добивка	252		0	0
41	Одложени даночни приходи	253		0	0
42	Одложени даночни расходи	254		0	0
43	НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	255		0	0
44	НЕТО ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (251+252-253+254)	256		6,848,660	9,115,566
45	Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	257		10	11
46	Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	258		9	12
47	ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОДОТ	259		-6,848,660	-9,115,566
47.а.	Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	260		0	0
47.б.	Добивка која припаѓа на неконтролираното учество	261		0	0
47.в.	Загуба која се однесува на имателите на акции на матичното друштво	262		6,848,660	9,115,566
47.г.	Загуба која се однесува на неконтролираното учество	263		0	0
48	ЗАРАБОТУВАЧКА ПО АКЦИЈА	264		0	0
48.а.	Вкупна основна заработувачка по акција	265		0	0
48.б.	Вкупна разводнета заработувачка по акција	266		0	0
48.в.	Основна заработувачка по акција од прекинатото работење	267		0	0
48.г.	Разводнета заработувачка по акција од прекинатото работење	268		0	0

ИЗВЕШТАЈ ЗА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
за периодот од 01.01.2024 до 30.09.2024

Ред. Број	ПОЗИЦИЈА	Ознака на АОП	Број на белешка	Износ	
				Тековна година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
1	Добивка за годината	269		0	0
2	Загуба за годината	270		6,848,660	9,115,566
3	Останата сеопфатна добивка (273+275+277+279+281+283) - (274+276+278+280+282+284)	271		0	0
4	Останата сеопфатна загуба (274+276+278+280+282+284) - (273+275+277+279+281+283)	272		0	0
5	Добивки кои произлегуваат од преведување на странско работење	273			
6	Загуби кои произлегуваат од преведување на странско работење	274			

7	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		0	0
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		6,848,660	9,115,566
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ДЕЈНОСТ-

59.13 Дејности за дистрибуција и филмска, видео и телевизиска програма

(Се назначува главна приходна шифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтрески систем-Службен весник на Република Македонија бр.84/05, 13/07, 150/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме

ЉУПКА АТАНАСОВСКА

105577

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија:

Потпис

Во СКОПЈЕ

На ден

Име и презиме на законски застапник на друштвото:

СВОД МАСТЕР ДОО СКОПЈЕ

ДАРКО ПЕРУШЕСКИ

30.09.2024

Потпис



7	Добивки од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	275			
8	Загуби од повторно мерење на финансиски средства расположиви за продажба	276			
9	Ефективен дел од добивки од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	277			
10	Ефективен дел од загуби од хеџинг инструменти за хеџирање на парични текови	278			
11	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (+)	279			
12	Промени на ревалоризациските резерви за нетековни средства (-)	280			
13	Актуарски добивки на дефинирани планови за користи на вработените	281			
14	Актуарски загуби на дефинирани планови за користи на вработените	282			
15	Удел во останата сеопфатна добивка на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	283			
16	Удел во останата сеопфатна загуба на придружни друштва (само за потреби на консолидација)	284			
17	Данок на добивка на компоненти на останата сеопфатна добивка	285			
18	Нето останата сеопфатна добивка (271-285)	286		0	0
19	Нето останата сеопфатна загуба (285-271) или (272+285)	287		0	0
20	Вкупна сеопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	288		0	0
20.а.	Сеопфатна добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	289			
20.б.	Сеопфатна добивка која припаѓа на неконтролираното учество	290			
21	Вкупна сеопфатна загуба за годината (270+287) или (270-286) или (287-269)	291		6,848,660	9,115,566
21.а.	Сеопфатна загуба која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	292			
21.б.	Сеопфатна загуба која припаѓа на неконтролираното учество	293			

ОСТВАРЕНИ ПРИХОДИ ПРЕТЕЖНО ОД ДЕЈНОСТ-

59.13 Дејности за дистрибуција и филмска, видео и телевизиска програма

(Се назначува главна приходна пифра на дејноста утврдена со НКД согласно член 9 од Законот за едношалтрески систем-Службен весник на Република Македонија бр 84/05, 13/07, 15/07, 140/08, 17/11, 53/11 и 70/13).

Лице одговорно за составување на образецот:

Име и презиме

ЉУПКА АТАНАСОВСКА

105577

Број од регистарот на Институтот на сметководители и овластени сметководители на Република Македонија:

Потпис

Во СКОПЈЕ

На ден

Име и презиме на законски застапник на друштвото:

СВОД МАСТЕР ДОО СКОПЈЕ

ДАРКО ПЕРУШЕВСКИ

30.09.2024

Потпис

